

Превоз на свињи



Биди внимателен кога возиш!

1. Вози **внимателно**
2. **Нежно** менувај брзини и **внимателно** забрзувај
3. Одржувај **константна** брзина
4. На кривини биди **внимателен** (особено на кружен тек)
5. Избегнувај **силно** и нагло **кочење**, прилагоди се на сообраќајот
6. **Кога е можно вози на автопат**, (лошите патишта ги зголемуваат вибрациите на возилото и резултираат со поголема изнемоштеност кај свињите



Овој начин на возење го намалува трошењето на гориво и ја намалува емисијата на CO2



Секогаш размислувај како возењето влијае на свињите

1

Здравствени проблеми

На прасињата и свињите по пристигнувањето:

- Респираторни и дигестивни нарушувања
- Проблеми со движење
- Болести кои можат да се развијат по неколку недели



2

Квалитет на месото

- Крварења и други оштетувања на трупот
- Несоодветен "рН" и боја на месото во кланицата

3

Потенцијален стрес и непријатност

- Губење на рамнотежа
- Исцрпеност од возење



Проверка: За време на патувањето

- Соодветната температура во возилото може да се **процени** со утврдување на **вкочанетост на свињите** (висока температура, лоша вентилација, пренатрупаност). **Групирање (стискање) на свињите** може да индицира дека животните чувствуваат студ
- При **долги патувања** неопходна е **вештачка вентилација**



Напивање на свињите

За патување подолго од 8 часа:

- **Системот за пиење** треба да биде во добра работна состојба, дизајнирана и поставена така што сите свињи можат да ги користат
- Вкупниот **капацитет на резервоарите за вода** за секој вид на транспорт треба да биде најмалку 1,5% од смакс. Носивост на возилото
- **Проверете** дали свињите пијат вода на секоја пауза

Соодветна температура: од 5°C до 30°C

При жешко време: обезбеди добра вентилација!

1. Секогаш отворајте ги сите странични капаци или прегради
2. Вклучете го **системот за вентилација** при запирање, ако е достапно (задолжително за патување повеќе од 8 часа). Системот за вентилација треба да обезбеди рамномерна дистрибуција низ возилото, со минимален проток на воздух со капацитет од 60 m³ / h / 100 kg тежина на товарот. Треба може да работи повеќе од 4 часа, независно од моторот на возилото (отстапување дозволено за земјите-членки со патувања помали од 12 часа)
3. **Контролирајте ја температурата** во внатрешноста и прилагодите ја вентилацијата
4. Паркирајте го возилото **во сенка**
5. Доколку е можно освежете ги свињите кои имаат знаци на топлотен стрес со помош на **прскалки**, непосредно пред тргнувањето во комбинација со механичката вентилација
6. **Дајте им вода** за пиење на свињите



Добра вентилација: отворете ги сите странични прегради и капаци при товарење, освен кога е многу ладно време

При ладно време: обезбеди температурата да биде соодветна!

1. Приспособувајте ги **отворите за вентилација** за да ја зголемите или намалите вентилацијата за време на возењето
2. При запирање, **намалете го отворот** за вентилација од страната на правецот на ветерот и отворете го од другата страна
3. Бидете сигурни дека **температурата внатре** во камионот на сите места останува соодветна (5°-30 °)
4. Додајте **дополнителни прегради**, доколку се достапни, за заштита на свињите од ветер или дожд

